

1. Наслов на наставниот предмет	Англиски јазик		
2. Код			
3. Студиска програма	Сите студиски програми		
4. Организатор на студиската програма	Факултет за електротехника и информациски технологии		
5. Степен	Прв циклус на студии		
6. Академска година/семестар	I/1	7. Број на ЕКТС	6
8. Наставник	м-р Розита Петринска		
9. Предуслов за запишување на предметот	Нема		
10. Цели на предметната програма (компетенции) Стекнување познавања на напредно ниво во вербалната и пишаната комуникација на англиски јазик во областа на електротехниката и компјутерските науки.			
11. Содржина на програмата Користење со вокабулар од областа на електротехниката и компјутерските науки; основни вештини на техничко пишување; зборообразување; специфични техники кои се користат во стручниот јазик: изразување на примена и намена на технички уреди, опишување на начин на работа на технички уреди и процеси, давање директни и индиректни инструкции, искажување на предвидувања и проценка, изразување на причина и последица, изразување на контраст и споредување, дефинирање на поими во науката, опишување на структура; причинско-последичен однос; повторување на времиња; пасив; модални и фразни глаголи. Use of electrical and computer engineering vocabulary; basic technical and formal writing skills; word formation processes; contextual reference; describing function, purpose and means; cause and effect; introductory “it”, revision of tenses; passive structures; comparison and contrast; relative clauses; describing structure and sequence; If-supposition, prediction, advice; modal auxiliary verbs; phrasal verbs.			
12. Методи на учење Предавања и самостојно учење.			
13. Вкупен расположив фонд на часови	180 часови		
14. Распределба на расположивото време	4+0+0		
15. Форми на наставните активности	15.1. Предавања – теоретска настава	60 часови	
	15.2. Вежби, семинари, тимска работа	0 часови	
16. Други форми на активност	16.1. Проектни задачи	0 часови	
	16.2. Самостојни задачи	60 часови	
	16.3. Домашно учење	60 часови	
17. Начини на оценување	17.1. Тестови	30 бодови	
	17.2. Семинарска работа/проект	0 бодови	
	17.3. Активност и учење	10 бодови	
	17.4. Завршен испит	60 бодови	
18. Критериуми за оценување	до 50 бодови	5 (пет) (F)	
	од 51 до 60 бодови	6 (шест) (E)	
	од 61 до 70 бодови	7 (седум) (D)	
	од 71 до 80 бодови	8 (осум) (C)	
	од 81 до 90 бодови	9 (девет) (B)	
	од 91 до 100 бодови	10 (десет) (A)	
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност на предавањата		
20. Јазик на кој се изведува наставата	Англиски		

21. Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкети		
22. Литература				
22.1. Задолжителна литература				
Бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
1	M. Zlatkovska	Compilation: English for Students of Computer Science and Electrical Engineering		2005
2	Madzar-Ribar, M.; Zlatkovska, M.; Popovska, V.	Workbook for Science and Technology	Office of Public Affairs, Embassy of the US, Skopje	2002
3	Ibbotson, Mark	Cambridge English for Engineering		
22.2. Дополнителна литература				
Бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
1				
2				